

# МАКЕДОНИЈА ЌЕ ГО ЗАГУБИ СПОРТ ЗА ИМЕТО АКО СЕ ОТКАЖЕ ОД ДВОЈНАТА ФОРМУЛА

Грција продолжува со својата национал-социјалистичка и шовинистичка политика кон Македонија и Македонците. Не се избира ниту време, ниту место за да се спроведе грчката доктрина за уништување на корените на македонизмот. Обидите на грчките дипломати по секоја цена да го запрат етаблирањето на Македонија како државен субјект во влијателните светски институции, почна сериозно не само да ги иритира, туку и да ги понижува земјите кои воопшто немаат проблем со нашето уставно име.

Еден од последните примери е протестот на Атина до Источноевропската група на земји, кои во своите официјални документи и односи со нас го користат името Република Македонија. Обидот на Грците тоа да се спречи придонесе оваа регионална група да заземе цврст став по тоа прашање и да им даде до знаење на шовинистите дека повеќе не можат така. Одговорот на претставникот на групата земји од Југоисточна Европа, кој инаку е од Белорусија, гласеше дека ниедна од членките на групата нема проблем со нашето име. По овој категоричен став, грчките

дипломатски претставници ги повлекоа сите усни и писмени протести.

Во овој контекст може да се извлече една многу интересна теза, која треба да се користи како аргумент во иднина при македонските настапи во светот. Имено, белорускиот претставник во Источноевропската група на земји вели дека ниту една земја-членка нема никаков проблем со името Македонија, па оттука Грција не треба да се меша во внатрешните работи на асоцијацијата, бидејќи таа не е член. Тоа е она што Македонија упорно со години се обидува да му го покаже и да му го докаже на дипломатскиот свет, а тоа е дека проблем со македонското име има само Грција. Затоа двојната формула е практично решение за спорот. Уставно име за цел свет, а модифицирано за односите со Грција. Зошто би го менувале името за светот кога државите немаат никаков проблем со него, а и самиот факт што досега 125 земји не признале под името Македонија, јасно говори дека треба да се изнајде само ново име за билатералните односи со Грција. Во спротивно, во вода би паднале сите досегашни напори и резултати, кои овозможува речиси две третини од државите во ООН да не прифатат како Македонија и како Македонци.

Македонија и Грција се исправени пред уште еден предизвик. Напорите на американската администрација за ставање крај на долгогодишниот проблем меѓу соседните земји се сконцентрирани на тоа да се искористат последните месеци од владеењето на Џорџ Буш во Белата куќа и пред неговото заминување овој спор да стане минато.


Претстои и Годишното собрание на Обединетите нации. Овој настан Македонија го очекува со позитивен елан, додека Грција се плаши од масовниот собир на земјите, бидејќи најголемиот дел од нив не имаат признато под уставното име. Трката со нерви штотуку почнува. Многумина велат дека претстои жестока септемвриска битка, која може да помести многу нешта од мртвата точка. Додека македонските политички кругови по малку ладнокрвно се однесуваат во натамошните контакти со Нимиц и со грчките власти, Грците се доведени во една ситуација во која ќе мораат да даваат нови отчети и објаснувања.

Имено, непопуларните најави за ново veto во ЕУ, колку и да се реално остварливи, толку ќе бидат и тежок товар врз плеќите на Грција, пред сè, заради фактот што Атина континуирано се претставува како деструктивен фактор пред своите европски сојузници.

Цврстиот став на Македонија дека не прифаќа диктати и уцени јасно ја наведе Европа да размисли дека Скопје се откажува и од НАТО и од ЕУ, доколку името е проблем за влез, а не критериумите кои како стандарди се бараат од



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ




## НИМИЦ ОД СИТЕ СТРАНИ САРДИСАН ОД МАКЕДОНСКИТЕ ВИСТИНИ

земјата апликант. Уште колку долго ЕУ ќе мора да се солидаризира со Атина, кршејќи ги со тоа сите меѓународни правила и норми на слободното човеково изразување и идентификување?

Брисел веќе стана заложник на тесноградите грчки националистички интереси. На тој начин, европската демократија покажува дека поддржува неиздржани националистичко-шовинистички идеологии, само затоа што една земја е нејзина членка. Ниту еднаш досега, ниту еден влијателен европски државник не го покрена прашањето за состојбата со човековите права и слободи на земјите, кои се дел од таа политичко-економска заедница. Зарем за нив не важат истите правила како за нас? Зарем тие се привилегирани? Зошто една мала земја, која се бори за достигнување на цивилизациските вредности, не смее да проговори за автократските режими на самонаречените демократии? Зошто европските земји не го преиспитаат членството на одредени земји, кои не се однесуваат во рамките на европските стандарди и правила? Доколку се направи ревизија на демократските правила и доколку постои клазула, според која земја-членка може да биде исфрлена од друштвото на развиените ако таа не се придржува на правилата, тогаш досега неколку држави ќе беа надвор од редовите на европското обединување. Грција и Бугарија секако ќе ја предводеа колоната на отфрлениците. Тоа е нешто слично како и во спортот. Најбитни се квали-

## МАКЕДОНИЈА НЕ ТРЕБА ДА Ѐ ПОПУШТА НА ГРЦИЈА

Тотална срамота е што грчкиот премиер Костас Караманлис изјавува дека во Грција не живее македонско малцинство. Тоа е кршење на основните човекови права. Се прашувам како одговорниот комесар за човекови права не му посочи дека тоа е погрешна постапка. Јас досега им пишав и на генералниот секретар на НАТО, Шефер, и на други дипломати, но никогаш не добив одговор. Како и секогаш, тие остануваат на ставот да бидат солидарни со Грција. Не можам да проценам точно до кога, но знам дека Грција ќе се обидува да го блокира членството на Македонија во НАТО и во Европската унија, колку што е можно подолго. Исто така, сметам дека е многу правилно што македонската



Влада отвори директна кореспонденција со грчкиот премиер. Знаам дека сите македонски влади досега се обидуваа да го решат проблемот со името. Не мислам дека податоците од мојата книга "Македонски јазол" треба да ги користат за да го решат тоа прашање. Мојата идеја со книгата беше да пишувам за основата на проблемите кои ги имате денес. Зашто, кој сака да ги разбере денешните состојби, мора да види назад во историјата.

*Ханс Лотар Штепан, поранешен германски амбасадор во Македонија*

## ДВОЈНАТА ФОРМУЛА Е КОНТРАПРОДУКТИВНА

Враќањето на двојната формула во игра во една ваква деликатна и поодмината фаза на преговори е контрапродуктивно и претставува порака за блокирање на преговарачкиот процес. И тоа не е порака до Атина, туку до Нимиц, до Вашингтон, до Брисел. Со тоа ѝ даваме силен аргумент на Грција и, како што гледаме, таа тоа умешно го користи, дека Република Македонија е страната која не сака решение, го блокира и го опструира процесот. Тоа не нè става во поповолна ситуација во самите преговори, туку сосема спротивно, го зголемува притисокот кон нас и ни го отежнува коригирањето на дадените предлози во наша полза. Барањето на Груевски и на неговите инсталации упатено до мене јас да дадам предлог за решавање на спорот е елементарно непознавање на технологијата на преговорите. Ова не е внатрешно-политичко прашање, туку процес во кој постои и друга страна - Грција и посредништво на ОН.

*Бранко Црвенковски*



Вината за создавањето и за досега нерешениот спор за името со Грција не лежи во Македонија. Грција инсистира нам да ни биде ускратено правото за национално-јазично определување во графата националност во Обединетите нации. Немаме мандат да му го ограничиме или да му го ускратиме правото на национално и на јазично самоопределување на било кој народ, а во овој случај на нашиот македонски народ, зашто тоа е содржината која се крие зад оспорувањето на уставното име на Република Македонија.

*Антонио Милошовски*

Ние никогаш не сме имале проблем со нашето национално име, тоа е наметнат спор од страна на Грција. Жално е што државното раководство ги ставаше проблемите во однос на името како или-или ситуација. Македонија и досега постоеше без НАТО и без ЕУ и ќе постои во иднина. Референдум за прашањето за името не треба да се одржува, зашто со него лесно може да се манипулира, за под притисок да се добие посакуваниот резултат. Упатуваме апел до државниот врв да покаже единство за сите национални прашања во државата и да ги прекине преговорите за името со Грција.

*Обединети Македонци - Канада*



фикациите. Доколку не се исполнат нормите, тогаш и светскиот шампион може да остане надвор од следниот мундијал. Всушност, на стара слава не се живее. Не знаеме зошто во политиката и во дипломатијата тоа би било исклучок. Едноставно, за лажните демократии треба да се преиспита нивното понатамошно учество во меѓународните организации. Истовремено, треба да им се одземе и правото за глобално одлучување. Доколку може Иран и Северна Кореја да бидат изолирани од глобалните текови заради нивната нуклеарна програма, тогаш има и други земји, кои со своите цивилизациски девијации во контекст на човековите права го нарушуваат развојот на правдољубивиот свет, па како такви треба да бидат маргинализирани. Со ова, Грција ги заслужува санкциите, а не Македонија.

## АМАН, ДОСТА ПРАВИТЕ ЧЕРГАРСКИ РАБОТИ!

Спорот меѓу Скопје и Атина одамна ескалира во отворена криза меѓу двете страни, без изгледни шанси тоа да се надмине во брзо време. Препукувањата кои последните неколку месеци ја отсликуваат реалноста во заемните релации, покажуваат дека двете соседни земји се во длабока студена војна. Медиумските анализи кои се прават во Грција одат во насока дека нашава земја почнува со воведување ригорозни пречки за грчките граѓани, чин кој би предизвикал истороден ефект од нивна страна. Непријателските дејства, како што тие опишуваат одредени настани, биле продолжение на веќе потврдена иредентистичка платформа, која ја водел премиерот Груевски. Имено, од

Што се однесува до Македонија, не очекувам промени во надворешната политика на САД. Генерално, тие тешко ги менуваат стратешките партнерства. Македонија и САД имаат стратешко партнерство и од досегашното, би рекол - историско искуство, гледајќи ги надворешните политики на САД, очигледно е дека тие не ги менуваат преку ноќ, не ги рушат изградените ниту, пак, лесно ги градат оние кои не се изградени. Можеби ќе има некоја разлика во нијанси. Меѓутоа, сите кои досега сум ги сретнал од Стејт депарментот и од партиите во САД, велат дека не би требало да се очекува некоја крупна и сериозна промена. Но, останува да видиме. Ние континуирано се залагаме да се најде некое решение за надминување на проблемот со името. Како што се залагавме во минатото, ќе се залагаме и во септември, а и потоа. Тоа за нас е крупно и историско прашање и важно е да заврши на начин кој за нас ќе биде прифатлив, а не поради тоа што во тој месец се одржува Годишното собрание на ОН.

*Никола Груевски*



Ние не можеме да ја дефинираме нашата култура, традиција, религија како нешто друго, освен како македонска. Во таа смисла, самото име Македонија е од суштинско значење за самите Македонци и за македонскиот идентитет како таков. Всушност, етницитет не е нешто



то што треба да се прифати во денешниот цивилизиран свет, не е нешто што можете да го негирате. Тоа е таму и тоа постои. Сè што можете да направите е да го признаете и да го почитувате како такво. Ова е и самата суштина на македонскиот идентитет како таков. Постои важечки меѓународен договор меѓу Македонија и Грција, а тоа е Привремената спогодба. Во Букурешт целосно се прекрши овој договор. Привремената спогодба јасно дефинира дека другите нации, Грција во случајот, нема да го блокираат влезот на нашата земја во било која организација. Вашата земја во целост го прекрши овој договор.

*Ивица Боцевски за Athens news*

Што и да стори власта, која и да е, мора да сфати дека промената на државното име, кое се состои само од еден единствен збор Македонија, претставува велепредавство, кое никогаш нема да биде прифатено од граѓаните и од народот. Тие што ќе го сторат тоа, еден ден ќе одговараат. И затоа, велепредавници, не заборавајте зошто Македонците сè уште ги слават гемициите.

*Светски македонски конгрес*

возачи, и за сосема мало преминување на дозволената брзина на патиштата. Наводно, тоа резултирало и со одземање на патните исправи. Ова се само дел од мерките кои Македонија почнала да ги презема против грчките граѓани, само затоа што биле Грци. Се разбира, досега ова никој не го регистрирал, ниту потврдил.

Кога би направиле своевидна компарација меѓу она што грчката држава го спроведуваше и го практикуваше против македонските граѓани и она што обичните Грци им го правеа на Македонците кои влегуваа или излегуваа од нивната земја, тогаш јасно ќе се види дека Атина прави само просирна и лажна пропаганда, која не држи вода. Бакојани отворено и јавно зборуваше дека Македонија лаже кога ги обвинуваше Грците кои ги стопираа македонските

камионци, за да им ја изгребат кратенката МКД на нивните возила. Истата таа шефица на дипломатијата велеше дека не биле точни тврдењата на Македонците, кои со метли в раце прво мораа да подзачистат на нивните валкани гранични премини, да ги ислушаат грчките пцости за македонизмот, па дури потоа да бидат пуштени да се вратат дома. А, за сè тоа постоејќи веродостојни изјави и материјални факти. Но, ние и за тоа сме биле лажговците. Ја знаеме грчката пропагандна машинерија. По урнекот на руралните чергарски марифети, тие денес прават потези за кои им се смее цел свет.

Уште кога би можеле нашето единство да го издигнеме на високиот пиедестал, тогаш борбата против абнормалната дипломатија на јужниот сосед ќе го даде посакуваниот резултат.

Се надевам дека Македонија би можела да добие датум за преговори со ЕУ до крајот на годината. Сметам дека Грција ќе биде доволно умна да не стави вето и врз преговорите, затоа што со соседите треба да се биде внимателен. Верувам и дека посредникот во преговорите Метју Нимиц многу брзо ќе успее да го најде каменот на мудроста, за да се излезе од долгогодишниот спор меѓу Скопје и Атина, во кој ЕУ не може да помогне.

*Дорис Пак*

овој месец македонските гранични власти почнале на грчките возачи и превозници да им бараат осигурување издадено од осигурителни компании, врз основа на веќе донесен закон. Понатаму, грчките медиуми пишуваат за високи сообраќајни казни за грчките